

Македонско еколошко друштво Скопје

Финансиски извештај за период 01.01.2019-31.12.2019

Приходи

1. Приходи од капитална добивка од продажба на основни средства	73.800,00 ден.
2. Приходи од позитивни курсни разлики	49.177,00 ден.
3. Приходи од донации	60.495,00 ден.
4. Приходи од проектни грантови	36.810.287,00 ден.
5. Приходи од рефундирање на патни трошоци	119.314,00 ден.
6. Приходи од членарини	3.000,00 ден.
7. Приходи од консултантски услуги	433.448,00 ден.
Вкупни приходи	37.549.521,00 ден.

Трошоци

1 Плати за вработени (координатори, асистенти на проекти и сл)	8.543.095,00 ден.
2 Помошен материјал за проектни активности (вклучувајќи и камери, гпс уреди и сл)	813.585,00 ден.
3 Канцелариски материјали	62.219,00 ден.
4 Транспортни трошоци (бензин, такси превоз, патарина, паркинг, автобуски карти, авионски карти, патни трошоци за учесници)	2.165.454,00 ден.
5 Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ, Интернет и сл).	62.768,00 ден.
6 Трошоци за исплатени хонорари врз основа на договори	13.969.179,00 ден.
7 Дневници и данок за дневници, надомест за користење на сопствено возило	997.622,00 ден.

	Трошоци за кирија и режиски трошоци (наем на деловен простор, наем на сали и опрема за конференции, режиски трошоци канцеларија, режиски трошоци-струја, вода и други комунални трошоци)	665.768,00 ден.
8	Банкарски провизии и негативни курсни разлики	237.969,00 ден.
9		
	Останати трошоци (сметководствени, правни, ревизорски ,нотарски и други услуги)	346.354,00 ден.
10		
	Трошоци за осигурување на лица, имот, опрема и возила	101.138,00 ден.
11		
	Одржување на возила (вклучувајќи и регистрација), компјутерска опрема и инвентар	51.691,00 ден.
12		
	Трошоци за хотелски услуги и освежување	2.020.484,00 ден.
13		
	Трошоци за реклама, репрезентација и освежување	379.269,00 ден.
14		
	Трошоци за продукција на информативно-еукативни и информативни материјали (копирање, печатење, укоричување)	867.407,00 ден.
15		
	Субгрантирање по основ на договори	1.428.910,00 ден.
16		
	Трошоци за котизации и членарини	85.862,00 ден.
17		
	Набавка на основни средства (возила, компјутери, мебел, камери, проектори и сл)	1.414.691,00 ден.
18		
	Трошоци за ревизија	94.342,00 ден.
19		
	Донации на физички и правни лица, здруженија и сл	4.000,00 ден.
20		
	Трошоци за казнени камати, пенали и сл	3.747,00 ден.
21		
	Трошоци за извршени услуги за спроведени истражувања	474.157,00 ден.
22		
	Останати расходи	389.053,00 ден.
23	Вкупни трошоци	35.178.764,00 ден.

